

Врз основа на член 144-б од Законот за игри на среќа и за забавните игри, долунаведениот Приредувач на игри на среќа во автомат клуб и/или казино до Друштвото за услуги, испитување и анализа ВИП ИНТЕЛ ДООЕЛ Кочани го поднесува следното:

Б А Р А Њ Е

за утврдување на техничка исправност на автоматот/масата
за игри на среќа

1) Име и седиште на приредувачот на игри на среќа

2) Адреса на деловна просторија

Барањето се поднесува за автоматите наведени во табелата подолу:

#	Производител	Модел	Година	Сериски број	Плочка
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

Техничка документација која треба да се достави во прилог на барањето:

а) документ за испитување на типот на автоматот/масата за игри на среќа со декларација со месец и година на производство од која графички и нумерички е видливо дека вкупниот број програмски комбинации на учесниците во игрите на среќа им исплатуваат најмалку 87% од вредноста на уплатите за учество во игрите на среќа,

б) тест извештај (Test Report),

в) други податоци потребни за утврдување на техничката исправност на автоматите.

По барање на овластеното правно лице ВИП ИНТЕЛ ДООЕЛ Кочани, приредувачот на игри на среќа е должен да достави или приложи и други податоци или документи потребни за утврдувањето на техничката исправност на автоматите за игри на среќа.

Со издавање на Уверение за техничка исправност на автоматот/масата на игри на среќа приредувачот на игри на среќа може да го пушти автоматот /масата на игри на среќа во употреба само ако имаат уредно ставени плочки за означување и регистрација издадени од овластеното правно лице ВИП ИНТЕЛ ДООЕЛ Кочани.

Барателот сноси целосна одговорност за вистинитоста и исправноста на приложените податоци и информации со Барањето и прилозите кон истиот.

Доколку Барањето не ги содржи сите податоци кои се однесуваат на автоматите, истото ќе се смета за неважечко и нема да се постапува по него.

Кочани ___ / ___ /20___ год.

М.П. _____